

ЌЕ ИГРАМЕ ДИРЕКТЕН ИЛ

"Околу ова прашање работеа две надворешни фирми, кои извршија проценка на дубиозите во општините, а тие приближно изнесуваат 42 милиона евра. За ова Министерството за финансии поднесе извештај до Владата и предложи мерки за надминување на проблемот. Тоа веќе работи на ова прашање и ќе утврди политика на Владата како да се надмине, односно се бара рационално решение за да можат општините да функционираат, но никако од тоа да се добие впечаток дека оние кои не се придржувале до Законот ќе бидат казнети или ќе бидат наградени тие што добро работеле", вели министерот Ризван Сулејмани.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ



Министерот за локална самоуправа, Ризван Сулејмани, најави дека идните градоначалници и членовите на советите на општините ќе бидат запознати со сите надлежности и обврски, кои произлегуваат од трансферот на власта која од централно на локално ниво ќе се остварува во етапи.

За оваа цел се подготвуваат неколку прирачници, односно водичи кои ќе им ја олеснат стартната позиција на играчите, а истовремено ќе им ги објаснат и првичните задачи кои треба да се завршат за нормално функционирање на локалната самоуправа.

Во тој контекст, ресорното Министерство се подготвува во секој момент да биде достапно, а нивната мобилна екипа да интервенира во општините каде што ќе се појават одредени проблеми.

Меѓутоа, новата територијална организација на единиците на локалната самоуправа не може нормално да почне да функционира, бидејќи главниот проблем останува нерешен - енормно големите долгови на општините, кои тежат повеќе од 40 милиони евра, се надвиснуваат како црни облаци над небото. Тие претставуваат голем товар, кој го обременува стартот, а уште повеќе ги усложнува почетните процеси на децентрализација на власта.

ВОДИЧИ

Во овој тајминг министерот Ризван Сулејмани верува дека сè ќе биде подготвено за свечено "сечење на црвената лента", која се приближува со завршувањето на изборните процеси. Дед-лајн (DEAD-LINE) е 30 јуни, кога дефинитивно нема враќање на старо.

"Ние ќе им укажеме на задачите кои треба да се реализираат до 1 јули оваа година, со цел тие да бидат подготвени на овој датум да го прифатат трансферот на надлежностите", изјави министерот.



МИНИСТЕРОТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, РИЗВАН СУЛЕЈМАНИ

Тој потенцира дека согласно Законот, во рок од седум дена градоначалниците треба да ја преземат новата функција, а во рок од 20 дена откако ќе се конституираат советите, по процедура која е пропишана со Законот за локална самоуправа и Законот за град Скопје, исто така, треба да ги преземат своите надлежности.

"Меѓу другото - вели Сулејмани - сакаме да потсетиме дека општините кои со новиот Закон за територијална организација на единиците на локалната самоуправа не постојат, се припојуваат кон другите општини при што ги преземаат нивната опрема, инвентар, средствата за работа, архивата и јавните претпријатија. Притоа, и вработените во поранешната општи-

на преминуваат кај нив, но таквата обврска останува само за оние кои до денот на донесувањето на Законот за територијална организација на единиците на локалната самоуправа, кој стапи на сила на 11 август 2004 година, засновале работен однос".

Во рок од 60 дена општините треба да донесат статут и акт за систематизација и организација на општинската администрација.

"Истовремено, заклучно со денот на конституирањето на советот на новата општина, досегашните општини треба да ги затворат службените книги, а незавршените предмети ги презема новата општина. Ним, исто така, им припаѓаат и основачките права на јавните претпријатија од комунална деј-

И РАСИПАН ТЕЛЕФОН?!

ност. Општинските канцеларии на старите општини остануваат за намена на новите општини, кои во рок од 60 дена од конституирањето на Советот донесуваат акт со кој се прецизира кои работи ќе ги вршат во рамките на општинската администрација", истакнува Сулејмани.

Ресорното Министерство воведува дежурен телефон на кој до 30 јуни ќе можат да се јавуваат сите заинтересирани општини за потребните инструкции или насоки. Покрај тоа, ќе има и мобилна екипа која заедно со директорот на директоратот ќе ги посети општините и ќе им укаже на обврските кои треба да ги завршат до крајот на посочениот датум.

"Ние - објаснува министерот Сулејмани - планираме да им дадеме водич за должностите, сè со цел новите градоначалници и претседателите на советите што поподготвено да го дочекаат 1 јули. Во делот на финансиите, Министерството за финансии треба да подготви прирачник - водич, со кој ќе им укаже што треба да прават и кои активности тоа ќе ги презема за да можат општините да почнат да функционираат. За општините Аеродром, Чаир и Бутел, Владата донесе заклучок со кој на овие општини ќе им се обезбеди привремено сместување, но со законски обврски во тој период да се изврши делбен биланс меѓу старата и новата општина, а за тоа време постоечката администрација да ги опслужува двете општини".

ИМОТ

Министерот Ризван Сулејмани вели дека префрлањето на надлежностите на општините ќе оди според утврде-

ната динамика, која е определена со Детаљниот план, кој го подготвувале неколку министерства.

"Во процесот на прибирањето на податоците за Детаљниот план се евидентираше имотот кој ќе се пренесува. Во планот има три категории на имот: кој е чист, кој се знае кому му припаѓа, за кој сè уште има некои спорови и кој се гради или сè уште не е изграден. По сумирањето на овие податоци ќе процениме дали треба да се донесе посебен акт или закон за да се

поднесе извештај до Владата и предложи мерки за надминување на проблемот. Тоа веќе работи на ова прашање и ќе утврди политика на Владата како да се надмине, односно се бара рационално решение за да можат општините да функционираат, но никако од тоа да се добие впечаток дека оние кои не се придржувале до законот ќе бидат казнети или ќе бидат наградени тие што добро работеле", вели Сулејмани.

На прашањето за состојбата со општинската админис-

тините, односно ќе ги наградуваме оние кои ќе бидат успешни во спроведувањето на процесот на децентрализација. Во овој момент тоа е на ниво на идеја, а треба да се покрие со одредени финансиски или со надворешни донации", истакнува Сулејмани.

АДМИНИСТРАЦИЈА

Освен новите надлежности, на општинските власти државата ќе им препушти и околу 26.000 вработени, чиешто прифаќање во многу нешта ќе зависи од внатрешните односи во општината.

Од први јули, кога стартува децентрализацијата, до крајот на годината се очекува да бидат пренесени најголемиот дел од надлежностите, што сепак ќе зависи од виталноста и од способноста на новите локални власти. Трансферирањето на средствата од централниот буџет кон општините ќе се одвива во фази, за да не се нарушат нормалните финансиски текови во земјава. На пример, до 2007 година платите на вработените во образованието ќе ги обезбедува државата, а потоа тие ќе се покриваат преку блок дотации, што секако дава можност за помирна децентрализација. Меѓутоа, трансферот на власта ќе биде болна работа која, пред сè, ќе зависи од многу услови: прво од парите, односно од долговите, а дури потоа од умешноста на градоначалниците, советот и администрацијата, за да се снајдат во новонастанатата ситуација. Поради тоа, овој процес нема така лесно да се спроведе, бидејќи на свој грб треба да се истера локалниот развоен концепт, кој истовремено ќе треба да се усогласи со државните интереси.



интервенира во оваа област", изјави министерот.

Најболно прашање за локалната самоуправа ќе бидат финансиите и нивните долгови, кои како Дамаклов меч им висат на вратот, бидејќи без соодветна разрешница паѓа во вода целиот процес на трансферирање на власта од централно на локално ниво.

"Околу ова прашање работееа две надворешни фирми кои извршија проценка на дубиозите во општините, а тие приближно изнесуваат 42 милиона евра. За ова, Министерството за финансии

трација и можниот проблем за ново еормно вработување, тој одговори дека тоа мора да биде во согласност со Законот за државни службеници, кој е примарен во однос на Законот за работни односи.

"Ние им укажуваме на новите градоначалници дека тие треба да се држат до Законот кој, за жал, последниве две години некои градоначалници не го спроведуваа и затоа треба да се направи систематизација согласно законската регулатива. Министерството предвидува мерки со кои ќе ги мотивира опш-